

**Ценовник за огласување**

**2014**

**ДЕНАР**

[www.denar.mk](http://www.denar.mk)

- Економскиот портал **ДЕНАР.МК** функционира од 1 февруари 2012 година
- Порталот секојдневно го посетуваат илјадници **РАЗЛИЧНИ ПОСЕТТЕЛИ** во просек
- Економскиот портал го посетува **ЕЛИТНА** група на читатели, која е составена од **ОБРАЗОВАНИ ЛУЃЕ, ПРЕТПРИЕМАЧИ**, па се до **ТОП-МЕНАџЕРИ** на најголемите компании
- 8 главни теми (**ЕКОНОМИЈА, КОМПАНИИ, КАРИЕРА, ТЕХНОЛОГИЈА, ЛУКСУЗ, СПОРТБИЗ, АВТОБИЗ и ЗДРАВЈЕ**) кои функционираат секоја како засебен **ПОД ВЕБ САЈТ**
- Сајтот секојдневно се полни со преку **50 НОВИ СОДРЖИНИ**
- Корисниците **ЛЕСНО И БРЗО** ја наоѓаат својата интересна информација
- БЕСПЛАТНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ** за читателите на ДЕНАР од страна на искусни економски експерти
- ФОРЕКС** технички и фундаментални анализи кои се објавуваат на нашиот портал



ПОЗИЦИЈА	ДИМЕНЗИЈА	ЦЕНА / НЕД.
1	728 x 90	16.000,00
2	1020 x 100	15.000,00
3	300 x 250	15.000,00
4	300 x 250	14.000,00
5	300 x 250	13.000,00
6	700 x 90	12.000,00
7	700 x 90	6.000,00
8	700 x 90	6.000,00
9	300 x 250	5.000,00
10	700 x 90	4.000,00
11	700 x 90	3.000,00
12	300 x 250	3.000,00
13	300 x 250	2.000,00
14	300 x 250	1.500,00
15	1020 x 100	3.000,00

Овие банери се појавуваат само на **НАСЛОВНАТА** страница.

Форматот на банерите може да биде анимиран или статичен (JPEG, GIF, FLASH) и тежината да не е повеќе од 50 kb.

За прикажување на roll-on банер цената се зголемува за толку проценти за колку е банерот поголем.

За видео банер се доплаќа 100% од цената.

The screenshot shows the DENAR.MK website interface. At the top, there's a navigation bar with categories like 'ПОЧЕТНА', 'ЕКОНОМИЈА', 'КОМПАНИИ', 'КАРИЕРА', 'ТЕХНОЛОГИЈА', 'ЛИВСУЗ', 'СПОРТБИЗ', 'АВТОБИЗ', and 'ЗДРАВЈЕ'. The main article is titled '10 навики на најбогатите луѓе на светот: Не се станува богат случајно'. The article text is partially visible, discussing wealth and success. On the right side, there are six numbered placeholder boxes (1-6) for banners. Below the article, there are sections for 'НАЈНОВИ ВЕСТИ', 'АНКЕТА', and 'ФЕЈСБУК АКТИВНОСТИ'. The 'АНКЕТА' section asks 'Во која форма е вашата заштеда?' with radio button options. The 'ФЕЈСБУК АКТИВНОСТИ' section includes a 'DENAR NEWSLETTER' sign-up form.


ПОЗИЦИЈА	ДИМЕНЗИЈА	ЦЕНА / НЕД.
1	300 x 250	10.000,00
2	300 x 250	9.000,00
3	300 x 250	8.000,00
4	690 x 90	6.000,00
5	300 x 250	5.000,00
6	300 x 250	5.000,00

Овие банери се појавуваат само во **ВНАТРЕШНИТЕ** страници.

Форматот на банерите може да биде анимиран или статичен (JPEG, GIF, FLASH) и тежината да не е повеќе од 50 kb.

За прикажување на roll-on банер цената се зголемува за толку проценти за колку е банерот поголем.

За видео банер се доплаќа 100% од цената.



ПОЗИЦИЈА	ДИМЕНЗИЈА	ЦЕНА / ДНЕВ..
1	300 x 300	10.000,00
2	500 x 500	9.000,00
3	>500 x 500	8.000,00

Овие банери се појавуваат само на **НАСЛОВНАТА** страница.

Банерот мора автоматски да се исклучи за максимално 10 секунди од неговото појавување. На банерот мора јасно видливо да има знакче “X” или “Исклучи го банерот”.

Форматот на банерите може да биде анимиран или статичен (JPEG, GIF, FLASH) и тежината да не е повеќе од 50 kb.

За видео банер се доплаќа за 100% од цената.

Цената не вклучува изработка на банер.

## Што е флоатер банер?

Тоа е банер кој се појавува по вчитувањето на сајтот, односно никнува и се појавува директно пред очите на потенцијалниот потрошувач.

## Колку луѓе ќе го забележат овој банер?

Флоатер банерот ќе се појави пред очите на секој наша посетител, односно рекламната ќе ја видат повеќе од 10.000 луѓе.

## Дали при целото листање на веб сајтот ќе се појавува банерот?

Флоатер банерот ќе се појави само еднаш, односно кога корисникот прв пат ќе влезе на Денар. Потоа за време на листањето на веб сајтот банерот нема повторно да се појави. Тоа е направено така, со цел да не се вознемируваат потенцијалните клиенти. Доколку корисникот излезе и повторно влезе на веб сајтот, банерот повторно ќе се појави.

## Што е прелоадер банер?

Прелоадер банер е банер кој се појавува пред вчитувањето на веб страницата, односно секој посетител кој сака да го посети нашиот портал, не може да не го забележи овој банер. Овој тип на банер во текот на 24 часа може да биде прегледан повеќе од 10.000 пати.

## Димензија

Димензијата на прелоадер банерот е неограничена, односно се користи целиот простор на веб прелистувачот, по потреба на клиентот.

## Времетраење

Времетраењето на овој тип на банер не смее да биде подолго од 10 секунди, односно по тоа време банерот треба автоматски да пренасочува на [www.denar.mk](http://www.denar.mk).

Исто така на банерот мора на видливо место да стои копче ПРЕМИНИ НА ДЕНАР, со цел корисникот да премине на веб сајтот доколку не сака да чека да заврши банерот.

**Цена: 7.000 МКД / ДНЕВНО**

## Формат

JPG, GIF, PNG, FLASH

## Видео

За видео прелоадер банер се доплаќа 100% од цената

## Брендирање

### Што е брендирање ?

Брендирање значи поставување на Ваша позадина наместо позадината на нашиот веб сајт. Вашата позадина ќе се појавува на сите страни на веб сајтот.

**Цена: 15.000 МКД / неделно**

## PR текстови

### Што се PR текстови ?

PR текстови се класични објави сместени во посебен сегмент од насловната страница на веб сајтот, каде што се објавуваат вести/промоции поврзани со Вашето работење.

**Цена: 1.000 МКД / дневно**

## Попуст

**Доколку се одлучите за закуп на подолг временски период, следуваат попусти на цените за огласување:**

**Од 1 до 3 месеци следува 20% попуст**

**Од 3 до 6 месеци следува 30% попуст**

**За над 6 месеци следува попуст од 50%**



СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ  
членка на NBG групацијата

T-Mobile

flydubai



NLB <sup>70</sup> Нов пензиски фонд  
*Знам зошто.*



blizoo  
*fiber power*



Kotevski-Konsalting  
Accounting services and software



WINNER   
VIENNA INSURANCE GROUP



**Компанија:**

**АБ-ГИЗМОНЕТ ДОО Скопје**  
**ул.Мите Богоевски 7/9**  
**1000 Скопје**

**Лица за контакт:**

**Бранко Стојкоски**  
**Александар Стојкоски**

**Телефон: (02) 614 9 613**

**Мобилен: 070 376 069**  
**070 376 040**

**E-mail: [marketing@denar.mk](mailto:marketing@denar.mk)**  
**[info@denar.mk](mailto:info@denar.mk)**  
**[kontakt@denar.mk](mailto:kontakt@denar.mk)**